

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 222

28 октомври 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3477. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	2	3482. Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2019 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, придружна членка на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.....	3
3478. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за 2018-2020 година.....	2	3483. Одлука за продажба на движни ствари.....	4
3479. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметка на платите на вработените во Акционерското друштво за аеродромски услуги АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост за 2019 година.....	3	3484. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање.....	4
3480. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	3	3485. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	5
3481. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....	3	3486. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	5
		3487. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	5
		3488. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	6
		3489. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено – поправната установа затвор Скопје - Скопје.....	6

	Стр.		Стр.
3490. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на постапување на Министерствата и другите органи на државната управа при подготвувањето и следењето на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија.....	6	3500. Оглас за заменици на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје, Битола и Кичево.....	10
3491. Одлука за избор на заменик претседател на Судски совет на Република Северна Македонија.....	7	3501. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	11
3492. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Битола.....	8	3502. Оглас од Советот за јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	11
3493. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Велес.....	8	3503. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.....	11
3494. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Делчево.....	8	3504. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	12
3495. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Крива Паланка.....	8	3505. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтните деривати и горива за транспорт.....	15
3496. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Прилеп.....	9	Огласен дел.....	1-48
3497. Одлука за избор на претседател на Основниот суд Штип.....	9		
3498. Оглас за избор на 1 (еден) член на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија за целата територија на Република Северна Македонија.....	9		
3499. Оглас за избор на Претседател на Основен суд Кавадарци.....	10		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3477.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Општа болница - Струга да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари - опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продаат или разменат како такви, согласно Одлуката бр.02-1232/5 од 29.7.2019 година, донесена од Управниот одбор на Јавната здравствена установа Општа болница-Струга.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6655/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3478.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за иновационата дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДНОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 2018-2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за 2018-2020 година, бр. 01-1614/6, донесена од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој на седницата одржана на 21.10.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7029/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3479.

Врз основа на член 383 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост, на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметка на платите на вработените во Акционерското друштво за аеродромски услуги АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост за 2019 година бр.02-245/3 од 9.10.2019 година донесена од Управниот одбор на Друштвото, на состанокот одржан на 9.10.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7128/1 Претседател на Владата
22 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3480.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за основање на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/98, 43/14 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола бр. 01-147/5 од 15.10.2019 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата, одржана на 15.10.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7291/1 Претседател на Владата
22 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3481.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Назив и опис на движна ствар	Количина	Номенклатурен број
Шлем противпожарен со везир	20	7730-0000-0154-7

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Општина Тетово.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7367/1 Претседател на Владата
22 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3482.

Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ, ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Православниот Богословски факултет „Св.Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во

Скопје му се доделуваат вкупно 3.000.000 денари од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2019 година кои не можат да се обезбедат во буџетот на Православниот Богословски факултет „Св.Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7373/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,

м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

3483.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари - патнички моторни возила, сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Агенцијата за лекови и медицински средства, и тоа:

1. марка CHEVROLET, тип KLARK SPARK, со регистарска ознака SK-683-SA, број на шасија KL1KF480J8C463231, број на мотор 067455KB2, година на производство 2008, сила на мотор 48,5 KW, зафатнина на моторот 995 cm³, боја на каросерија бела 01, проценето со Процена број CB V-48/19 од 22.04.2019 година, со почетна цена 46.800,00 денари.

2. марка CHEVROLET, тип KLARK SPARK, со регистарска ознака SK-684-SA, број на шасија KL1KF480J8C460979, број на мотор 064239KB2, година на производство 2008, сила на мотор 48,5 KW, зафатнина на моторот 995 cm³, боја на каросерија бела 01, проценето со Процена број CB V-48/19 од 22.04.2019 година, со почетна цена 46.800,00 денари.

3. марка CHEVROLET, тип KLARK SPARK, со регистарска ознака SK-687-SA, број на шасија KL1KF480J8C461044, број на мотор 064423KB2, година на производство 2008, сила на мотор 48,5 KW, зафатнина на моторот 995 cm³, боја на каросерија бела 01, проценето со Процена број CB V-48/19 од 22.04.2019 година, со почетна цена 46.800,00 денари.

4. марка CHEVROLET, тип SPARK, со регистарска ознака SK-851-SB, број на шасија KL1KF480J8C463315, број на мотор 067647KB2, година на производство 2008, сила на мотор 48,5 KW, зафатнина на моторот 995 cm³, боја на каросерија бела 01, проценето со Процена број CB V-48/19 од 22.04.2019 година, со почетна цена 46.800,00 денари.

5. марка VOLKSWAGEN, тип POLO, со регистарска ознака SK-057-OP, број на шасија WVWZZZ9NZY148603, број на мотор 234461, година на производство 2005, сила на мотор 47 KW, зафатнина на моторот 1896 cm³, боја на каросерија бела 01, проценето со Процена број CB V-48/19 од 22.04.2019 година, со почетна цена 69.200,00 денари.

6. марка FORD тип, FIESTA со регистарска ознака SK-803-PE, број на шасија WFOHXXGAJH6L32949, број на мотор 6L32949, година на производство 2006, сила на мотор 50 KW, зафатнина на моторот 1399 cm³, боја на каросерија бела 01, проценето со Процена број CB V-48/19 од 22.04.2019 година, со почетна цена 79.300,00 денари.

7. марка VOLKSWAGEN, тип GOLF, со регистарска ознака DA-417-GS, број на шасија WWWZZZ1JZXB102932, година на производство 1998, сила на мотор 83 KW, зафатнина на моторот 1781 cm³, проценето со Процена број CB V-48-2/19 од 29.07.2019 година, со почетна цена 28.800,00 денари.

Член 2

Продажбата на секое патничко моторно возило од член 1 од оваа одлука да се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со почетна цена согласно проценетата вредност од Бирото за судски вештачења од член 1 од оваа одлука.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: <http://www.e-aukciifinance.gov.mk>.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7410/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3484.

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.01/19 со архивски бр.41-9590/1 од 20.09.2019 година распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7442/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3485.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Национална установа Музеј на Македонија-Скопје му престанува користењето на движната ствар, унифициран репрезентативен мал монтажно-демонтиран објект-урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Северна Македонија, со димензии: 480/360/320cm и со висина 240 cm, со внатрешна површина од 16,91m², конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложена со гипс картон во бела боја и под со ламинат.

Член 2

Движната ствар, од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје.

Член 3

Директорот на Национална установа Музеј на Македонија склучува Договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7705/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3486.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Национална установа Музеј на Македонија-Скопје му престанува користењето на движната ствар, унифициран репрезентативен мал монтажно-демонтиран објект-урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Северна Македонија, со димензии: 480/360/320cm и со висина 240 cm, со внатрешна површина од 16,91m², конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложена со гипс картон во бела боја и под со ламинат.

Член 2

Движната ствар, од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје.

Член 3

Директорот на Национална установа Музеј на Македонија склучува Договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7705/2
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3487.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Национална установа Музеј на Македонија-Скопје му престанува користењето на движната ствар, унифициран репрезентативен мал монтажно-демонтиран објект-урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Северна Македонија, со димензии: 480/360/320cm и со висина 240 cm, со внатрешна површина од 16,91m², конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложена со гипс картон во бела боја и под со ламинат.

Член 2

Движната ствар, од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје.

Член 3

Директорот на Национална установа Музеј на Македонија склучува Договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7705/3
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

3488.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Национална установа Музеј на Македонија-Скопје му престанува користењето на движната ствар, унифициран репрезентативен мал монтажно-демонтиран објект-урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Северна Македонија, со димензии: 480/360/320cm и со висина 240 cm, со внатрешна површина од 16,91m², конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложена со гипс картон во бела боја и под со ламинат.

Член 2

Движната ствар, од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје.

Член 3

Директорот на Национална установа Музеј на Македонија склучува Договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7705/4
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

3489.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО
– ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ -
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари, две службени кучиња и тоа:

- едно машко од расата белгиски овчар и
- едно женско од расата германски овчар.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Затвор Скопје - Скопје.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Затвор Скопје - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7803/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

3490.

Врз основа на член 36 став 4 од Законот за Владата на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА
МИНИСТЕРСТВОТА И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА
ДРЖАВНАТА УПРАВА ПРИ ПОДГОТВУВАЊЕТО
И СЛЕДЕЊЕТО НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа при подготвувањето и следењето на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/15), во насловот зборовите „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 2 воведната реченица се менува и гласи:

„Министерствата и другите органи на државната управа, како дел од содржината на Годишната програма, предлагаат иницијативи согласно електронскиот систем на стратешко планирање и подготовка на Годишната програма, со утврдено ниво на приоритет и тоа:“.

Член 3

Во членот 3 ставот 1 се менува и гласи:

„Министерствата и другите органи на државната управа, иницијативите за Годишната програма ги пополнуваат во електронска форма на Електронскиот систем на стратешко планирање и подготовка на Годишната програма за работа на Владата, со следните податоци:

- наслов;
- институција;
- вид на иницијатива;
- месец;
- фискални импликации;
- износ;
- извор на фискални импликации;
- ниво на приоритет;
- година;
- стратешки приоритет;
- приоритетна цел;
- НПAA поглавје;
- НПAA подрачје;
- ЕУ преговори/предвидена или усвоена преговарачка позиција;
- ЕПП број;
- образложение;
- очекувани влијанија;
- одговорно лице (име, презиме, телефонски број, електронска адреса, функција/звање).“

Ставот 2 се брише.

Член 4

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Иницијативите се доставуваат во периодот од 1 до 31 октомври во тековната за наредната година до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Генералниот секретаријат).

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Министерствата и другите органи на државната управа, ја печатат прифатената иницијатива од став 1 на овој член, и ја доставуваат до Генералниот секретаријат, во периодот од 1 до 15 ноември во тековната за наредната година.

Член 5

Членот 7 се менува и гласи:

„Реализацијата на Годишната програма се следи преку следните индикатори на успешност:

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) во Годишната програма поврзани со конкретен стратешки приоритет на Владата;

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) во Годишната програма поврзани со конкретна приоритетна цел на Владата;

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) содржани во Годишната програма по ниво на приоритет:

- висок;
- среден и
- низок;
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) од Годишната програма усвоени до крајот на годината;

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) од Годишната програма кои се доставени до Владата во планираниот рок (месец);

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) предложени во Годишната програма и вкупен број и процент на материјали (иницијативи) разгледани на седница на Владата, по органи на државна управа;

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) разгледани од страна на Владата, а не биле вклучени во Годишната програма.“

Член 6

Во целиот текст на Упатството зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 7

Образецот - Иницијатива за Годишна програма за работа на Владата на Република Македонија за _____ година, се брише.

Член 8

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7779/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3491.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија, на седница одржана на 22.10.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик претседател на Судскиот совет на Република Северна Македонија е избран:

- м-р Миљазим Мустафа, член на Судски совет на Република Северна Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1731/1
24 октомври 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

3492.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 83/18), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 2.10.2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ
СУД БИТОЛА

1. За претседател на Основниот суд Битола е избран:

- Миле Димовски - судија на Основниот суд Битола.

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1589/1
3 октомври 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

3493.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 83/18), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 2.10.2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ
СУД ВЕЛЕС

1. За претседател на Основниот суд Велес е избрана:

- Лидија Димова - судија на Основниот суд Велес.

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1590/1
3 октомври 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

3494.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 83/18), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 2.10.2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ
СУД ДЕЛЧЕВО

1. За претседател на Основниот суд Делчево е избран:

- Миле Ѓорѓиев - судија на Основниот суд Делчево.

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1591/1
3 октомври 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

3495.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 83/18), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 2.10.2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ
СУД КРИВА ПАЛАНКА

1. За претседател на Основниот суд Крива Паланка е избрана:

Љубица Цветковска Стојановска - судија на Основниот суд Крива Паланка.

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1593/1
3 октомври 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

3496.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 83/18), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 2.10.2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД ПРИЛЕП

1. За претседател на Основниот суд Прилеп е избран:

Зоран Стеваноски - судија на Основниот суд Прилеп.

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1594/1
3 октомври 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

3497.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/18) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 83/18), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 2.10.2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД ШТИП

1. За претседател на Основниот суд Штип е избран:
- Ѓорѓи Андонов- судија на Основниот суд Штип.

2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1596/1
3 октомври 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

3498.

Согласно член 9 став 1 алинеја 1 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019), Претседателот на Судскиот совет на Република Северна Македонија, објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА 1 (ЕДЕН) ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

На огласот за избор на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија за целата територија на Република Северна Македонија може да се пријави секој судија кој во моментот на објавувањето на огласот врши судиска функција и кој ги исполнува условите од член 11 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019).

Кандидатите за член на Судскиот совет на Република Северна Македонија од редот на судиите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот. Кон пријавата кандидатите доставуваат:

- потврда за судиски стаж;
- биографски податоци за стручниот и професионалниот развој;
- оцените за резултатите во работењето издадени од Советот,
- податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадени од Академијата за судии и јавни обвинители и
- изјава за која листа се пријавува.

Заинтересираните кандидати, кандидатурата со прилог оригинал документи да ги достават до Судскиот совет на Република Северна Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“.

Бр. 02-1733/1
24 октомври 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

3499.

Судскиот совет на Република Северна Македонија, врз основа на член 52 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), објавува

О Г Л А С

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД КАВАДАРЦИ**

Кандидатите за избор на претседател на суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019).

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребна документација во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Северна Македонија, ул. Македонија бр. 5, Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во Службен весник на РСМ. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Северна Македонија на следната адреса: <http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). Од страна на Судскиот совет на РСМ ќе бидат спроведени психолошкиот тест и тестот за интегритет за кандидатите кои ги немаат положено тестовите, како и проверка на знаење на практична работа со компјутери. По однос на термините за полагање на тестовите и проверка на знаење на практична работа со компјутери, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на Република Северна Македонија. Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр. 08-1728/2
24 октомври 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

3500.

Врз основа на член 5 и член 6 од Законот за народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/03, 114/09, 181/16, 189/16 и 35/18), Народниот правобранител распишува

О Г Л А С

**ЗА ЗАМЕНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА
ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ, БИТОЛА И КИЧЕВО**

1. Се распишува оглас за утврдување на предлози за избор на заменици на Народниот правобранител на Република Северна Македонија и тоа: (1) еден заменик на Народниот правобранител за подрачјето на Скопје, (1) заменик на Народниот правобранител за подрачјето на Битола и (1) еден заменик на Народниот правобранител за подрачјето на Кичево.

2. За заменик на Народниот правобранител може да биде избрано лице кое ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос, има завршено високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС односно завршен VII/1 степен образование од областа на правото, работно искуство од најмалку 7 години во областа на правото, чија активност е докажана во областа на заштитата и промоцијата на човековите права и ужива углед во вршењето на професијата, што се докажува со добиени оценки за работењето во професијата, релевантни препораки или признанија кои можат да се верификуваат. Еден од замениците на Народниот правобранител може да биде избрано лице кое ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос, има завршено високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС односно завршен VII/1 степен образование, работно искуство од најмалку 7 години, чија активност е докажана во областа на заштитата и промоцијата на човековите права и ужива углед во вршењето на професијата, што се докажува со добиени оценки за работењето во професијата, релевантни препораки или признанија кои можат да се верификуваат.“

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 6 од Законот за народниот правобранител (Службен Весник на Р.М. бр. 60/03, 114/09, 181/16, 189/16 и 35/18) пријавата со потребните документи во оригинал или копија заверена на нотар, да ги достават до Народниот правобранител на адреса: Народен правобранител на Република Северна Македонија ул. „Македонија“ бр.19, 1000 Скопје со назнака: „За Оглас за утврдување на предлог за избор на заменик на Народниот правобранител со назнака за подрачјето за кое што аплицира“, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

4. Овој оглас ќе се објави во: „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

Бр. 04-2375/1
25 октомври 2019 година

Скопје

Народен правобранител
на Република Северна
Македонија,
Ицет Мемети с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****3501.**

Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/2019), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 9.10.2019 година, се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Камењане – вон – град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Камењане – вон – град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската Општина Камењане – вон – град.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0917-13534/1
9 октомври 2019 година
Скопје

Агенција за катастар на недвижности
Директор,
м-р **Борис Тунцев, с.р.**

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****3502.**

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 14 ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник РМ“ бр. 150/07), распиша

**О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА****I**

1. Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители од подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип, со изборно место број 4.

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на огласот може да се пријави секој јавен обвинител кој во моментот на објавувањето на огласот врши функција

на јавен обвинител и кој има најмалку осум години стаж како јавен обвинител и во последните две години да не му е изречена дисциплинска мерка.

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и доставуваат:

- Потврда за стаж како јавен обвинител
- Потврда дека во последните две години не му е изречена дисциплинска мерка.
- Биографски податоци за стручниот и професионалниот развој.
- Податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадена од Академијата за судии и јавни обвинители.
- Изјава за која листа се пријавува.

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријавите да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4 кат 5 (старата зграда на Комерцијална Банка) во рок од 15 од објавата на огласот во „Службен Весник на РСМ“.

Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.

Бр. 08-163/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****3503.**

Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување Закон за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/16 и 171/2017) и Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 130/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ ПРАВО НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во член 2 од Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 18/2004, 76/2004, 56/2006, 61/2006, 1/2007, 62/2007, 115/2007, 132/2007, 14/2008, 37/2008, 132/2008, 88/2009, 131/2009, 16/2010, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 151/2013, 10/2014, 189/2014, 167/2016, 129/2018, 228/2018, 10/2019, 44/2019 и 82/2019), во табелата по редниот број 6А се додава:

НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ		
Реден бр.	Назив на помагалото, материјал, резервни делови	Единечна цена со сите давачки
6Б	Надколена ендоскелетна протеза со карбонско лежиште, едноосовинско хидраулично колено со микропроцесорска регулација (C-leg) и стопало од јаглеродни влакна за високоактивни корисници	2.028.270,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-16335/2
1 октомври 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р **Ридван Асани**, с.р.

3504.

Врз основа на член член 9 став 1 под б точка 3 и став 3, член 33, член 35 и член 56 став 1 точка 3 и член 69 од Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/16 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 октомври 2019 година, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА****Член 1**

Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014, 113/2014, 189/2014,

1/2015, 46/2015, 211/2015, 158/2016, 45/2018, 129/2018, 160/2018, 228/2018, 10/2019, 20/2019, 44/2019 и 82/2019), во член 6 став 1 по зборовите: „член 16,“ се додаваат зборовите: „член 16-а,“.

Член 2

По член 16 од Правилникот, се додава нов член 16-а кој гласи:

„Осигуреното лице кое има ампутација на едниот или на двата долни екстремитети може да оствари право на протеза со сите составни делови според Списокот на ортопедски и други помагала во следните услови:

1. За ортопедските помагала од вид 1 со шифрите : 1112, 1315, 1405, 1506 и 1507 правото се остварува врз основа на оценка и наод на Лекарска комисија на Фондот по претходно набавен специјалистички извештај од физијатар или ортопед во кој се потврдува среден/висок степен на активност на осигуреното лице и можноста на целосна примена и функција на протезата.

2. За ортопедските помагала од вид 1 со шифрите : 1112, 1316, 1405, 1506 и 1507 правото се остварува врз основа на оценка и наод на Лекарска комисија на Фондот по претходно набавен специјалистички извештај од физијатар или ортопед во кој се потврдува висок степен на активност на осигуреното лице и можноста на целосна примена и функција на протезата.

3. За ортопедското помагало од вид 1 со шифра 1113 правото се остварува доколку осигуреното лице е во работен однос или врши дејност врз основа на која е осигурено, како и децата кои се на школување до 18 односно 26 годишна возраст, а врз основа на оценка и наод на Лекарска комисија на Фондот по претходно набавен специјалистички извештај од физијатар или ортопед во кој се потврдува висок степен на активност на осигуреното лице и можноста на целосна примена и функција на протезата.

Осигуреното лице кое користи силиконска навлака за чунка на ногата, може да користи една навлака годишно со заверка на една потврда.

Протезите од став 1 точка 1, 2 и 3 на овој член може да се одобрат на осигуреното лице на возраст од 7 до 65 години.

Потврда за потреба на ортопедско помагало од овој член ја пропишува лекар специјалист по физијатрија или ортопедија.“

Член 3

Во член 21 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Рокот на траење на протезите од член 16-а од овој Правилник изнесува:

- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 12 месеци;

- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст - 36 месеци;

Досегашниот став 2 станува став 3 и останува неизменет.“

Член 4

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ од вид 1, шифра 1112- Надколена скелетна протеза со карбонско лежиште, се заменува со следната табела:

вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал, резервни делови,	Индикации	Помагалото	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка	Количина месечна	Единечна цена со сите давачки	Начин на производство	Медицински индикации
		потрошен материјал	по правилник	го препишува	до 7 год	над 7 години	над 18 до 65 год	над 65 год						
1	1112	Надколена скелетна протеза со карбонско лежиште	Член 16-а	Потврда од Ортопед или физијатар		12	36		не	Лекарска комисија на фондот		132.225,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);

Член 5

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ по помагалото од вид 1, шифра 1112- Надколена скелетна протеза со карбонско лежиште, се додава следната табела:

вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал, резервни делови,	Индикации	Помагалото	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка	Количина месечна	Единечна цена со сите давачки	Начин на производство	Медицински индикации
		потрошен материјал	по правилник	го препишува	до 7 год	над 7 години	над 18 до 65 год	над 65 год						
1	1113	Надколена ендоскелетна протеза со карбонско лежиште, едноосовинско хидраулично колено со микропроцесорска регулација (C-leg) и стопало од јаглородни влакна за високоактивни корисници	Член 16-а	Потврда од Ортопед или физијатар		12	36		не	Лекарска комисија на фондот		2.028.270,00	индивидуално	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);

Член 6

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ од вид 1, шифра 1315 Хидраулично повеќеосовинско колено, се заменува со следната табела:

вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал, резервни делови,	Индикации	Помагалото	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка	Количина месечна	Единечна цена со сите давачки	Начин на производство	Медицински индикации
		потрошен материјал	по правилник	го препишува	до 7 год	над 7 години	над 18 до 65 год	над 65 год						
1	1315	Хидраулично повеќеосовинско колено	Член 16-а	Потврда од Ортопед или физијатар		12	36		не	Лекарска комисија на фондот		91.952,00	Сериско (составен дел на индивидуално)	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);

Член 7

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ по помагалото од вид 1, шифра 1315 Хидраулично повеќеосовинско колено, се додава следната табела:

вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал, резервни делови,	Индикации	Помагалото	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка	Количина месечна	Единечна цена со сите давачки	Начин на проиЗводство	Медицински индикации
		потрошен материјал	по правилник	го препишува	до 7 год	над 7 години	над 18 до 65 год	над 65 год						
1	1316	Хидраулично повеќесовинско колено со микропроцесорска регулација	Член 16-а	Потврда од Ортопед или физијатар		12	36		не	Лекарска комисија на фондот			Серијско (составен дел на индивидуално)	Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и);

Член 8

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот СТОПАЛА од вид 1, по шифра 1405 Карбонско динамичко стопало за високо активни корисници, се заменува со следната табела:

вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал, резервни делови,	Индикации	Помагалото	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка	Количина месечна	Единечна цена со сите давачки	Начин на проиЗводство	Медицински индикации
		потрошен материјал	по правилник	го препишува	до 7 год	над 7 години	над 18 до 65 год	над 65 год						
1	1405	Карбонско динамичко стопало за високо активни корисници	Член 16-а	Потврда од Ортопед или физијатар		12	36		не	Лекарска комисија на фондот		97.009,00	Серијско (составен дел на индивидуално)	Z89.6 стекнат недостиг на нога до и под колено Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стапало

Член 9

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА од вид 1, шифра 1506 Надколена силиконска навлака за чунка и шифра 1507 Суспензија за брзо навлекување на протеза (KISS SYSTEM), се заменува со следната табела:

вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал, резервни делови,	Индикации	Помагалото	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка	Количина месечна	Единечна цена со сите давачки	Начин на проиЗводство	Медицински индикации
		потрошен материјал	по правилник	го препишува	до 7 год	над 7 години	над 18 до 65 год	над 65 год						
1	1506	Силиконска навлака за чунка	Член 16-а	Потврда од Ортопед или физијатар		12	12		не	Лекарска комисија на фондот		14.066,00	Серијско (составен дел на индивидуално)	Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стапало
1	1507	Суспензија за брзо навлекување на протеза	Член 16-а	Потврда од Ортопед или физијатар		12	36		не	Лекарска комисија на фондот		13.407,00	Серијско (составен дел на индивидуално)	Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено; Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети; Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и); Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стапало

Член 10

Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ по помагалото од вид 1, по шифра 1112 - Надколена скелетна протеза со карбонско лежиште, се додава следната табела:

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал
1	1113	Надколена ендоскелетна протеза со карбонско лежиште, едноосовинско хидраулично колело со микропроцесорска регулација (C-leg) и стопало од јаглеродни влакна за високо активни корисници

Член 11

Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ по помагалото од вид 1, по шифра 1315 - Хидраулично повеќеосовинско колело, се додава следната табела:

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал
1	1316	Хидраулично повеќеосовинско колело со микропроцесорска регулација

Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА во помагалото од вид 1, со шифра 1506 - Надколена силиконска навлака за чунка во делот од табелата „назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал“ се брише зборот „надколена“, а во шифрата 1507 - Суспензија за брзо навлекување на протеза (KISS SYSTEM) се бришат зборовите „(KISS SYSTEM)“

Член 12

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-16335/4
1 октомври 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Ридван Асани, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 3505.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019 и 143/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин -	-	67,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	69,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво -	-	62,00 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	50,50 (денари/литар)
Екстра лесно I (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	32,832 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	-	27,640 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	29,390 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво -	-	30,722 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	30,011 (денари/литар)
Екстра лесно I (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	25,934 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и за Еуродизел БС (Д-Е V) се во износ од 5,600 денари/литар, за Екстра лесно I (ЕЛ-1) во износ од 5,560 ден/литар, додека за мазутот М-1 НС, надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин -	-	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин -	-	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	0,030 (денари/литар)
- Дизел гориво -	-	0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,040 (денари/литар)
- Масло за горење -	-	0,040 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	0,050 (денари/килограм)
- Мазут М-1 НС	-	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин -	-	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин -	-	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	0,300 (денари/литар)
- Дизел гориво -	-	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење -	-	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	0,740 (денари/килограм)
- Мазут М-1 НС	-	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин -	-	21,820 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	21,765 (денари/литар)
- Моторен бензин -	-	15,140 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	6,136 (денари/литар)
- Дизел гориво -	-	0,100 (денари/килограм)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	
- Масло за горење -	-	
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	
- Мазут М-1 НС	-	

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 29.10.2019 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Северна Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-3299/1

28 октомври 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019222